


Наслов на активността	
Пресликување на фолија	
Возраст	
Развоен период (од 5 до 10-годишна возраст)	
Простор/локација	Карактерна вредност
Домашни услови	Креативност
Потребно време за подготовка	Потребно време за реализација
10 минути	20-25 минути
Цели	
Развој на креативноста при употреба на разновидни материјали за ликовно изразување.	
Очекувани резултати	
Детето употребува разновидни материјали за креативно ликовно изразување.	
Насоки	
<u>Претходна подготовка за активност</u> Подготовка на материјали за работа и запознавање со истите искуствено-сензорно(допир, мирис итн).	
<u>Инструкции/насоки за играта</u> <ul style="list-style-type: none">- На масата се поставува алуминиумска фолија на којашто се нанесува пена за бричење или шлаг пена;<ul style="list-style-type: none">- потоа детето нанесува капки боја и со дрвено стапче (чепкалка за заби, за раженчиња), исцртува различни декоративни шари;- откако ќе бидат шарите готови, треба нежно да се постави листот врз фолијата;- шарите од фолијата ќе се пресликаат на белиот лист;- откако ќе се исуши сликата, детето може со помош на фломастери или маркери да доцрта детали и да ја декорира сликата;- доколку има интерес, може да се направат неколку слики со различни декорации и дизајни.	



Активност/игра

На детето му се објаснува целата постапка на пресликување и начинот на кој тоа може самостојно да работи според дадените инструкции.

Оваа ликовна игра е одлична за опуштање и релаксација на детето. Потребно е да се фокусира вниманието во сензациите на разлевање на боите и во позадина да се пушти некоја релаксирачка музика (се препорачува џез).

Разговарајте со детето кога цртежот ќе се исуши (на пример: „На што ти личи“, „Ајде да му доцртаме...“ и сл.).

Направете изложба во домот, а доколку детето има изработено неколку дизајни можете да направите и колаж.

Прилози

/

Материјали

- Алуминиумска фолија(исечена малку поголема од лист А4 формат);
- пена за бричење или шлаг пена;
- дрвено стапче (чепкалка за заби, за раженчиња);
- бел лист;
- темперни/прехранбени или природни бои од зеленчук (цвекло/спанаќ/морков и сл.);
- фломастери или маркери.

Активноста е подготвена од:

Едукатори: Соња Чаловска, Весна Пецева

Графички дизајн: Катерина Николовска

Лектура: Јана Михајловска

Превод: Агим Лека

